

Иако постои начелна согласност за тоа дека Законот за полиција е повеќе од неопходен, за да помине во Собранието за него ќе треба да се изјаснат и пратениците од политичките партии, кои се припадници на етнички заедници. Тие веќе ги најавуваат своите услови за премиерот, а во "Бадентер" гледаат шанса за пазарење да добијат што повеќе, односно да задоволат што поголем број од своите барања.

До овој момент, од 116 пратеници кои ги пополниле евиденциските листови за личните податоци, 36 се изјасниле дека имаат етничка припадност различна од македонската, а за Бадентерово донесување на Законот за полиција потребни се 19 гласа "за".

ИВАН СТОИЛКОВИЌ, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА СРБИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА



"Нема да го почитувам и уважувам мислењето на Комитетот за односи меѓу заедниците, кој треба да даде некое свое мислење кое ќе биде задолжително за Собранието на РМ, затоа што тој има друга обврска. Во случајов, станува збор за пакет закони од Рамковниот договор за кој најверојатно, согласно сè она што се случувало во изминатиот период, е потребно Бадентерово мнозинство, иако голем број стручњаци велат дека не е потребно. Но, треба да се земе предвид дека охридскиот Договор е политички документ, па така и голем број од одлуките кои ги носевме во изминативе четири години беа донесени со такво мнозинство. Што се однесува до нашето гласање за Законот за полиција, морам да се задржам на она што во последно време провејува во јавноста, а тоа е дека овој Договор и сè што се случува во Македонија е поврзано само за Албанците и за никој друг. Ќе ви кажам дека не е така и дека нашето гласање за Законот за полиција ќе биде во согласност со интересите на делот од српскиот народ, кој живее во Македонија. Ќе гледаме да биде во согласност и со државните интереси. Тоа ќе зависи од договорот кој евентуално ќе го направиме со Владата, а ќе разговараме и со коалиционите партнери. Очигледно дека во случајов Владата

лат дека не е потребно. Но, треба да се земе предвид дека охридскиот Договор е политички документ, па така и голем број од одлуките кои ги носевме во изминативе четири години беа донесени со такво мнозинство. Што се однесува до нашето гласање за Законот за полиција, морам да се задржам на она што во последно време провејува во јавноста, а тоа е дека овој Договор и сè што се случува во Македонија е поврзано само за Албанците и за никој друг. Ќе ви кажам дека не е така и дека нашето гласање за Законот за полиција ќе биде во согласност со интересите на делот од српскиот народ, кој живее во Македонија. Ќе гледаме да биде во согласност и со државните интереси. Тоа ќе зависи од договорот кој евентуално ќе го направиме со Владата, а ќе разговараме и со коалиционите партнери. Очигледно дека во случајов Владата



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

ПОЛИЦИСКИОТ "ТАСОВИ МЕЃУ 36

Дали Законот за полиција ќе биде изгласан во законодавниот дом, таков каков што го понуди претходната владејачка гарнитура, а го прифати актуелната, без никакви забелешки, само затоа што на тоа притискаат меѓународните институции и бидејќи од неговата судбина зависи и нашето интегрирање во европските и во евроатлантските структури? Иако постои начелна согласност за тоа дека овој Закон е повеќе од неопходен, за да помине во Собранието за него ќе треба да се изјаснат и припадниците на етничките заедници, кои веќе ги најавуваат своите услови за премиерот, а во



ШАБАН САЛИУ, СОЈУЗ НА РОМИТЕ

"Да, секако дека ќе гласаме за Законот за полиција. Тоа е во согласност со нашата заложба. Како пратеник во коалицијата на власт секако ќе гласам за него. Можеби ќе имам одредени забелешки. Ќе видиме како ќе се одвиваат работите и тоа ќе го кажеме јавно".

Е ПАЗАРЕЊА МЕЃУ "МАЛЦИНСТВАТА" И ВЛАСТА?

има потреба од пратениците кои не се во парламентарното мнозинство и таа нејзина потреба чини определени отстапки кон претставниците на помалите етнички заедници. Ако не ги направи, таа нема да ги добие нашите гласови. Бадентеровото мнозинство е единствена одбранбена точка, особено за претставниците на националните заедници и ние тоа ќе го искористиме до максимум, независно и од ставовите на Владата и од коалиционите партнери. Тоа е наш интерес, но и интерес на РМ затоа што еден од политички утврдените принципи на политичката агенда на НАТО е изградба на мултиетничко општество. Тоа значи Македонија или ќе ги почитува помалите етнички заедници или ќе продолжи таму каде што тргнала - во изградба на двонационална држава. Коалицијата со СДСМ не подразбира секогаш да се има исто мислење за сè. Ние имаме сопствени интереси и одлучуваме според нив. Во изминатиот период, иако бевме коалициони партнери во власта, за сите прашања немавме исто мислење. Тоа не е исклучок и за ова прашање, сега кога условно кажано сме опозиција. Иако сме во коалиција ние дејствуваме како посебна пратеничка група. А како претставници на етнички заедници имаме обврска да разговараме со претставниците на власта од било кој агол. Во политиката пресудни се интересите. Но, прво да видиме што Владата бара од нас и дали ќе бара. Ако побара тогаш ќе треба да излезе со одреден сет на барања за поддршка на законите од Рамковниот договор, за кои е потребно Бадентерово мнозинство. Кога ќе излезат со таков предлог, ние ќе дадеме контрапредлог - што ние како легитимни претставници, како дел од српскиот народ во РМ, ќе добиеме од тоа? Не станува збор за учени, туку се занимаваме со политика и секоја политичка отстапка од едната страна треба да предизвика отстапка и од другата страна. Бланко политички отстапки нема ниту за сегашните коалициони партнери, ниту за Владата. Таа мора сериозно да се погрижи за да ја добие нашата поддршка, мора да воспостави комуникација со националните заедници, бидејќи ја нема или ја има на погрешен начин. Ние Србите немаме никаква комуникација со ВМРО-ДПМНЕ и тоа е пречка. И со СДСМ имавме недоразбирања, но не постои политичка коалиција во која ги нема. Во РМ многу погрешно се прифаќа политиката и тоа како модел за снаоѓање. Во тој модел поголеми фраери се оние кои ги менуваат страните, секогаш се во власта, тука нема ниту политичка зрелост, ниту политички квалитет, туку станува збор за математичка убавина. Додека јас сум претседател на ДПС нема да се занимаваме со таква математичка убавина. Без оглед на забелешките кои ги имавме со коалиционите партнери, наш принципиелен став беше да останеме таму каде што бевме изминатите четири години. Во спротивно, тоа ќе беше сфатено погрешно, дека сами себе сакаме да се амнестираме од нешто во што сме биле 4 години, и тоа ќе беше многу нефер од наша страна".



КЕНАН ХАСИПИ, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

"Да ја видиме содржината на текстот на Законот за полиција, па ќе видиме како ќе гласаме".

БАДЕНТЕР" НА ВАГА СО И 19 ЕТНИЧКИ ГЛАСА



АБДУЛАДИ ВЕЈСЕЛИ, ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКИ ПРОСПЕРИТЕТ

"Разговаравме, за многу закони најдовме заеднички јазик, за некои други ние дополнително ќе известиме по разгледувањето на тие закони во нашата политичка партија", изјави Абдулади Вејсели, по средбата со Груевски.

Но, кога станува збор за Законот за полиција тој даде различни изјави за македонските и за албанските медиуми. За македонската јавност потенцира дека партиските тела ќе одлучуваат дали ќе го поддржат овој Закон, а за албанската истакна дека нема да го поддржи Законот за полиција.

"Бадентер" гледаат шанса за пазарење да добијат што повеќе, односно да задоволат што поголем број од своите барања. За возврат ќе му го дадат нивниот потребен глас. Бадентеровиот принцип подразбира дека за да биде усвоен овој Закон за него ќе треба позитивно да се изјасни мнозинството од немнозинските етнички заедници застапени во законодавниот дом. Но, независно од евентуалните барања на етничките заедници, премиерот сè уште има проблем околу бројките. Демократската унија за интеграција, иако отсутува од работата на законодавниот дом, најави дека кога ќе се гласа

ИНТЕГРАТИВЦИТЕ КЕ Ѐ ГИ ЗАГЛАВАТ РЕФОРМИТЕ НА ВЛАДАТА

ДУИ најави дека ќе ја урива Владата на премиерот Никола Груевски попречувајќи ги законите, за чие усвојување е потребно Бадентерово мнозинство. Тие тврдат дека за 84 закони е потребно такво двојно гласање и дека без 17 пратеници на ДУИ и ПДП, законите тешко ќе поминат, со што Владата ќе заглави со најавените реформи. Според нив, не станува збор само за 84 нови закони, туку и за веќе донесени закони, кои треба да бидат сменети или дополнети. Оттаму прогнозираат дека без нив не ќе може да се сменат Кривичниот законик, законите за децентрализација, за локална самоуправа, за МВР, лични документи и за попис на населението.



НЕЖДЕД МУСТАФА, ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕМАНЦИПАЦИЈА НА РОМИТЕ

"Мојот став ќе биде во договор со коалициониот партнер, како ќе се договориме, така ќе гласам".

овој Закон таа 24 часа ќе биде во Собранието и ќе се изјасни против, а нивниот коалиционен партнер ПДП, чии гласови му се потребни на Груевски за да го обезбеди Бадентеровиот принцип, игра топло-ладно со премиерот.

Таман што помисливме дека по средбата меѓу лидерот на "Просперитетот" Абдулади Вејсели и Никола Груевски се затоплиле односите, Вејсели излезе со став дека добро функционира неговата коалиција со ДУИ, иако претходно имаше најави дека ПДП е пред одлука за излез од коалицијата, а своето влегување во власта го условуваше со едно министерско место, двајца директори на јавни претпријатија и функции на локално ниво. Сепак, Ахмети се сомнева во лојалноста на Вејсели, а интегративците своето внимание го концентрираат на другите двајца пратеници од ПДП, токму затоа што сметаат дека тие во Собранието се избрани по нивна заслуга.

Најновиот потег на Вејсели го стави под знак прашање изјаснувањето на ПДП за Законот за полиција. Меѓутоа, под знак прашање останува и уште еден глас од опозициониот блок, во зависност од тоа што ќе побара и што ќе му се вети на пратеникот кој по потекло е од српската етничка заедница.

Но, какви засега се бројките околу Бадентеровиот принцип? Според нецелосните податоци со кои располагаме, власта сè уште нема доволно гласови за Бадентерово мнозинство. Од 116 пратеници кои ги пополниле евиденциските листови за личните податоци, 36 се изјасниле дека имаат етничка припадност различна од македонската. И

ЕСАД РАХИЌ, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА

"Во редовите на СДСМ постои начелна согласност за поддршка на Законот за полиција. Ние знаеме дека тој Закон ни е потребен за ЕУ и за НАТО. Но, за љубов се потребни двајца, потребна е опозицијата, тоа му го укажавме и на премиерот Груевски. Работите во Собранието треба да се одвиваат низ форма на законска легислатива. За Законот да дојде на дневен ред во Собранието треба да се запазат одредени правни процедури. Во собранискиот Деловник пишува за временскиот рок кој треба да помине меѓу собраниските фази, а тој рок веќе е поминат. Законот повторно треба да ги помине тие процедури. Се изјаснив како припадник на етничка заедница и лично кај мене постои начелна согласност за Законот за полиција".



тоа владејачката коалиција има 14 припадници на немнозинските етнички заедници. Од нив 11 Албанци (пратениците на ДПА), по еден Ром, Влаш и Торбеш. На другата страна засега се 14 пратеници на ДУИ, тројца на ПДП и пет припадници на заедниците од коалицијата "За Македонија заедно", меѓу нив, двајца Турци и по еден Ром, Србин и Бошњак. Ако и по изјаснувањето на останатите четворица пратеници, вкупниот број на припадниците на немнозин-

ските заедници остане 36, тогаш на Владата ќе ѝ требаат 19 позитивни гласови за законите кои се носат со Бадентеровиот принцип. А бидејќи толку нема, ќе мора да се калкулира со тројцата пратеници на ПДП, но и со петтемина од СДСМ. Ако петтемина од опозиционата коалиција "За Македонија заедно" го следат примерот на СДСМ, чии пратеници најверојатно ќе гласаат за Законот за полиција, тогаш Груевски ќе стигне до потребните 19 гласа.